

Потребни документи за лекарски прегледи за иселенички визи за САД

ЗАКАЖУВАЊА ЗА АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ: 072 443 140 после 14h од понеделник до петок;

Медицинските прегледи на апликантите за иселеничка виза ќе бидат спроведени во ПЗУ ПРИМА-МЕД, Скопје, Македонија, со предходно закажан термин, по однапред донесена процедура.

Јавното информирање за изведувањето на задолжителните медицински прегледи ќе се врши преку информативни протоколи (писма) од страна на Амбасадата на САД во Скопје, Македонија, за секој апликант, каде ќе бидат наведени адресата, контакт телефонот и редоследот на изведување на прегледите, а исто така и веб сајтот на ПЗУ Ре-Медика.

Закажаниот термин мора да биде најмалку 10 дена пред закажаниот термин за аплицирање на имиграциона виза.

Терминот се заведува во информативниот болнички систем на Ре-Медика, за секој апликант поединечно со идентификационен број.

Според горенаведеното, апликантите се известуваат за цената на медицинскиот преглед, кој се наплаќа пред да започне истиот, на пултот.

Контакт лицето закажува термин за медицински преглед кој ќе биде целосно завршен пред терминот за аплицирање на имиграциона виза.

Документи за медицински преглед за добивање на емиграциона виза за САД:

- Пасош
- Копија од пасош
- Адресата од Америка
- CASE NUMBER (документ од амбасада за закажување пратен на меил или по пошта)
- ДС 260 (ONLINE АПЛИКАЦИЈА)
- 9 слики (5×5).
- Картон со вакцинација , сезонски грип+ 2 Covid Вакцини
- Здравствена легитимација;
- Отпусно писмо (ако сте правеле операција);
- Прва утринска урина со полни 18 години до 24 години (во стерилна чашка од аптека)
- Брз антиген тест за ковид 1400 денари

Цената на прегледот изнесува :

4500 денари до 15 години

6500 денари од 15 години до 18 години

9500 денари од 18 години до 24 години

7500 денари од 25 години до 44 години

>44 години 6500 денари.

Прегледот започнува на закажаниот датум во 11 30 h.

Задолжителни вакцини	Возраст
-Тетанус	-За сите возрасти(не постара од 10 години)
-МРП	-Од 1-64 години
-Хепатитис Б	-Од раѓање до 59 години
-Пнеумокок	-Од 2 месеци до 5 години (PCV13) -Над 65 години(PCV15, PCV20, PCV23)
-Сезонски грип	-Над 6 месеци(во сезона на грип)
-ХИБ (хемофилус инфлуенца Б)	-Од 2 месеци до 5 години
-Полио	-Од 2 месеци до 18 години
-Ротавирус	-Од 6 недели до 8 месеци